

## ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА за проектирање и ревизија на градба од Втора категорија

- целосна верзија -

**Назив на закон:** Законот за градење, кој ги опфаќа: основниот текст на Законот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.130/09, Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.124/10, бр.18/11, бр.36/11, бр.54/11, бр.13/12, бр.144/12, бр.25/13, бр.79/13, Одлуката на Уставниот суд на РМ, У.бр.262/2009, објавена во „Службен весник на РМ“ бр.18/11, Одлуката на Уставниот суд на РМ, У.бр.212/2010 објавена во Службен весник на РМ“ бр. 49/11, Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.137/13, бр.163/13, бр.27/14, бр.28/14, бр.42/14, бр.115/14, бр.149/14, бр.187/14, бр.44/15, бр.129/15, бр.217/15, бр.226/15, бр.30/16, бр. 31/16, бр.39/16, бр.71/16, бр.132/16, бр. 35/18, бр. 64/18, бр. 168/18, бр. 244/19 и бр. 18/20 во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

**Субјекти на надзор:**

**Надлежна инспекциска служба:** Сектор за инспекциски надзор - Инспекторат -Одделение за градежна, коминална и инспекција за сообраќај и патишта

### Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

### Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
<b>Назив на глава / оддел од прописот:</b> _____					
<b>Член 17</b> став 1	Дали проектантот проектира градби без соодветно овластување за проетирање?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	<b>Член 153</b>	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на проектантот.	
	Дали проектантот изработил проект спротивно на законските прописи?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	<b>Член 153</b>	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на проектантот.	
<b>Член 11</b> став 1	Дали проектант проектира градбата спротивно со членот 11 став (1) од овој закон? „Градба со јавни и деловни намени, градби со намена домување во станбени згради како и градби со станбено-деловна намена, мора да биде проектирана и изградена така што на лицата со инвалидност ќе им се овозможи непречен пристап, движење, престој и работа до и во градбата.“	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	<b>Член 153-а</b>	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на проектантот.	
<b>Член 23</b> став 1	Дали правното лице - ревидент врши ревизија на проекти без да има лиценца за вршење на ревизија на проектна документација?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	<b>Член 154</b> став 1 и 2	(1) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице за вршење на ревизија на проектна документација. (2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.	
<b>Член 42</b> став 4	Дали правното лице - ревидент има вработено како ревидент странско физичко лице без потврдено овластување од Комората?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	<b>Член 154</b> став 1 и 2	(1) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице за вршење на ревизија на проектна документација. (2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.	

	Дали правното лице - ревидент има изработено односно заверено извештај за ревизија на проектна документација спротивно на законските прописи?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	<b>Член 154</b> став 1 и 2	(1) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице за вршење на ревизија на проектна документација. (2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.	
<b>Член 11</b> став 1	Дали правното лице - ревидент при вршењето на ревизија заверил проект кој не е изработен согласно со членот 11 став (1) од овој закон? „Градба со јавни и деловни намени, градби со намена домување во станбени згради како и градби со станбено-деловна намена, мора да биде проектирана и изградена така што на лицата со инвалидност ќе им се овозможи непречен пристап, движење, престој и работа до и во градбата.“	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	<b>Член 154-а</b> став 1 и 2	(1) Глоба во износ од 6.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице за вршење на ревизија на проектна документација. (2) Глоба во висина од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.	
<b>Член 24</b> став 1	Дали ревидентот извршил ревизија без да има овластување за ревизија на проектна документација?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	<b>Член 155</b> став 1	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ревидент.	
<b>Член 20</b> став 3	Дали ревидентот извршил ревизија на проектна документација, изработена од правното лице во кое е вработен?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	<b>Член 155</b> став 2	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ревидент.	
	Дали ревидентот извршил ревизија спротивно на законските прописи?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	<b>Член 155</b> став 3	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ревидент.	
<b>Член 11</b> став 1	Дали ревидентот при вршењето на ревизија заверил проект кој не е изработен согласно со членот 11 став (1) од овој закон?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	<b>Член 155-а</b>	Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ревидент.	